



## ДЕЛОВНИ ТЕНДЕНЦИИ - BUSINESS TENDENCY

### СООПШТЕНИЕ - NEWS RELEASE

#### Деловни тенденции во преработувачката индустрија, април 2022 година

Според оценката на раководителите на деловните субјекти, индикаторот на доверба во преработувачката индустрија во април 2022 година е намален за 0.1 процентен поен во однос на март 2022 година и изнесува 13.2, а во однос на април 2021 година е намален за 1.5 процентни поени.

Состојбата на обезбеденоста на производството со порачки во април 2022, во однос на март 2022 година е поповолна, очекувањата за обемот на производството во наредните три месеци се понеповолни во однос на претходниот месец, а залихите на готовите производи се намалени.

Оценката за економската состојба на деловните субјекти во април 2022 година е понеповолна во однос на претходниот месец, а понеповолна и во однос на април 2021 година. Се очекува бројот на вработените да се зголеми.

Просечното искористување на капацитетите на деловните субјекти во април 2022 година изнесува 63.8% од нормалното искористување.

Најголемо влијание врз ограничувањето на обемот на производството имаат следните фактори: недостигот на квалификувана работна сила со 16.9%, недоволната странска побарувачка со 17.8%, неизвесното економско опкружување со 15.6% и недоволната домашна побарувачка со 11.9%.

#### Business tendencies in manufacturing industry in April 2022

The managers of the business entities assessed that the confidence indicator in manufacturing industry in April 2022, standing at 13.2, is 0.1 percentage points lower compared to March 2022 and 1.5 percentage points lower compared to April 2021.


The situation with the current volume of production orders in April 2022 is more favourable compared to the previous month, the expectations for the production volume for the next three months are less favourable, while the stocks of finished goods decreased.

The estimation of the economic situation is less satisfactory compared to the previous month, as well as compared to April 2021. The number of employees is expected to increase.


The average capacity utilization level of the business entities in April 2022 decreased to 63.8% of normal utilization.

The factors that had the greatest influence on limiting the production volume in April 2022 were: shortage of skilled labour with 16.9%, insufficient foreign demand with 17.8%, uncertainty of the economic environment with 15.6% and insufficient domestic demand with 11.9%.

Г-01: Индикатор на доверба во преработувачката индустрија, април 2022 година  
G-01: Confidence indicator in manufacturing industry, April 2022




Г-02: Оценка за сегашната економска состојба на деловните субјекти и очекувања за бројот на вработените  
G-02: Current business situation and expectations for the number of employees






Г-03: Просечно искористување на капацитетите на деловните субјекти (во %)  
G-03: Average level of capacity utilization of the business entities (in %)



Г-04: Ограничувачки фактори за зголемување на производството во %  
G-04: Limitation factors for increasing the production (in %)



Подетални информации може да најдете на веб-страницата на Државниот завод за статистика.  
Further information about the statistics can be found on the web page of the State Statistical Office.

Издавач: Државен завод за статистика  
Скопје, „Даме Груев“ 4, Факс: 02 3111 336  
Подготвила: Татјана Трајковска  
Publisher: State Statistical Office  
Skopje, Dame Gruev 4, Fax: +389 2 3111 336  
Prepared by: Tatjana Trajkovska

Кориснички барања  
Телефон: 02 3295 741  
Ел.пошта: info@stat.gov.mk  
User requests  
Tel: +389 2 3295 741  
E-mail: info@stat.gov.mk

Прашања и информации  
Телефон: 02 3295 666  
Ел.пошта: press@stat.gov.mk  
Enquiries and information  
Tel: +389 2 3295 666  
E-mail: press@stat.gov.mk

При користење на податоците да се наведе изворот  
When using data, please state the source